

20180531014

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 12, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА РАДИОНУКЛИДИ ВО ПРАТКИ СО ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ И ПРАТКИ СО ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА ЖИВОТНИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ИСПОРАЧАНИ ОД ЈАПОНИЈА А КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (*)

Член 1

Во Решението за задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 219/16), во членот 2, воведната реченица се менува и гласи:

„Ова решение се применува на пратки со храна за исхрана на луѓе вклучувајќи и пратки со храна која е помалку застапена и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија.“

Се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Видовите на пратки со храна која е помалку застапена се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на ова решение.“

Член 2

(1) Во членот 6 ставот (1) се менува и гласи:

„Секоја пратка со храна за исхрана на луѓе и храна за исхрана на животни со тарифните ознаки кои потекнуваат од префектурите наведени во Прилог 2 кој е составен дел на ова решение, како и добиени производи од нив кои содржат повеќе од 50% од овие производи кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија, треба да бидат придружени со изјава за увоз во Република Македонија издадена и потпишана од надлежен орган на Јапонија согласно член 7 на ова решение.“

Во ставот (3) во точката б) зборовите „кои се составен дел“ се бришат.

Точката в) се менува и гласи:

„пратката со храна која е испорачана од префектурите, но не потекнува од префектурите наведени во Прилог 2 на ова решение и не е изложена на радиоактивност за време на транзит, потребно е да се земат мостри и резултати од лабораториска анализа за радиоактивност“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Пратките од риба и производи од риба наведени во Прилог 2 на ова решение фатени или собрани од крајбрежните води на префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мијаги, Чиба или Ивате, треба да бидат придружени со изјава за увоз од ставот (1) на овој член и со аналитички извештај со резултатите од земените мостри и анализи без оглед на тоа од каде потекнуваат или се испорачани“.

(*) Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на Комисијата за спроведување на Регулативата бр. 2017/2058 од 11 ноември 2017 година за одредување на специјални услови за увоз на храна и храна за животни со потекло или кои доаѓаат од Јапонија по инцидентот на нуклеарната централа во Фукушима (CELEX бр.32017R2058).

Член 3

Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3 кои се составен дел на ова решение.

Член 4

Пратките со храна за исхрана на луѓе и пратките со храна за исхрана на животни кои ја напуштиле Јапонија пред влегувањето во сила на ова решение, можат да се увезат во Република Македонија пропратени со изјава која е издадена во согласност со Решението за задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 219/16).

Член 5

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 28-874/1
1 март 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 1

Максимално ниво на цезиум за храна за исхрана на луѓе ⁽¹⁾ во (Bg/Kg)

	Храна за доенчиња и мали деца	Млеко и млечни пијалаци	Минерални води – и слични пијалоци чај неферментиран приготвен на одредена температура од неговите лисја	Друга видови на храна
Збирот на цезиум-134 и цезиум-137	50 ⁽²⁾	50 ⁽²⁾	10 ⁽²⁾	100 ⁽²⁾
(1) За сушени производи кои се наменети за исхрана, максималното ниво на цезиум се однесува на готовиот производ кој е подготвен за потрошувачка. За сушени печурки за преработка се применува збирот на максимално ниво на цезиум кој треба да биде до степен 5. За чај, максималното ниво се однесува на инфузија приготвена на одредена температура од неговите листови. Максималното ниво на цезиум за обработка за исушени листови е 50 и затоа максималното ниво од 500 Bg/kg суви листови овозможува нивото во сварениот чај да не го надминува максималното ниво од 10 Bg/kg. (2) Со цел да се обезбеди конзистентност со максималните нивоа на цезиум кои во моментот се применуваат во Јапонија, овие вредности се земени на привремена основа.				

Максимално ниво на цезиум за храна за исхрана за животни ⁽¹⁾ во (Bg/Kg)

	Храна наменета за добиток и коњи	Храна наменета за свињи	Храна наменета за живина	Храна наменета за риба ⁽³⁾
Збирот на цезиум-134 и цезиум-137	100 ⁽²⁾	80 ⁽²⁾	160 ⁽²⁾	40 ⁽²⁾
(1) Максимално ниво во однос на влага за храна на животните е 12%. (2) Со цел да се обезбеди конзистентност со максималните нивоа кои моментално се применуваат во Јапонија, оваа вредност се заменува на привремена основа. (3) Исклучок е храната за украсни риби.				

**Храна за животни и храна која подлежи на земање мостри и анализа за присуство на цезиум-134 и цезиум-137
потребна пред извоз во Република Македонија**

1) Производи со потекло од префектурата Фукушима:

- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80.

- риби и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 со исклучок на:

- јапонски амберцак (*Seriola quinqueradiata*) или жолтоперјаста амберцак риба (*Seriola lalandi*) со тарифни ознаки ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604;
- поголем јапонски амберцак (*Seriola dumerili*) со тарифни ознаки ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- јапонска морска риба или бодлоперка (*Pargus major*) со тарифни ознаки 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- бела тревална риба или ребрест цек (*Pseudocaranx dentex*) со зеленикава боја со метални тонови и жолти перја со тарифни ознаки ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- пацифик сина туна (*Thunnus orientalis*) или подлоперка со тарифни ознаки ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- атлантско-средоземно морска риба скуша (*Scomber japonicus*) или вид подлоперка со тарифни ознаки ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 15 и ex 1604 20 50;

- соја и од нив преработени производи со тарифни ознаки 1201 90, 1208 10 и 1507,

- големи дини јапонски растенија giant butterbur or Japanese butterbur (fuki) (*Petasites japonicus*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

- цветно растение *Aralia* spp. и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

- растение од бамбус (*Phyllostachys pubescens*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 и ex 2005 91 00,

- растение bracken (*Pteridium aquilinum*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

- растение koshiabura (shoot of *Eleuterococcus sciadophylloides*) и од нив преработени производи тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

- јапонски цветен папрат или листопадно тревно растение Japanese royal fern (*Osmunda japonica*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

- растение ostrich fern (*Matteucia struthiopteris*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

- јапонски јаболка (*Diospyros* sp.) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 и ex 0813 50.

2) Производи со потекло од префектурите Мијаги:

- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80,

- риби и производи од нив со тарифни ознаки 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 со исклучок на:

- јапонски амберцак (*Seriola quinqueradiata*) или жолтоперјаста амберцак риба (*Seriola lalandi*) со тарифни ознаки ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604;
- поголем јапонски амберцак (*Seriola dumerili*) со тарифни ознаки ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- јапонска морска риба или бодлоперка (*Pargus major*) со тарифни ознаки 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- бела тревална риба или ребрест цек (*Pseudocaranx dentex*) со зеленикава боја со метални тонови и жолти перја со тарифни ознаки ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- пацифик сина туна (*Thunnus orientalis*) или подлоперка со тарифни ознаки ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;

- атлантско-средоземно морска риба скуша (*Scomber japonicas*) или вид подлоперка со тарифни ознаки ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 и ex 1604 20 50;
- цветно растение *Aralia* spp. и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,
- растение од бамбус (*Phyllostachys pubescens*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 и 2005 91 00,
- растение bracken (*Pteridium aquilinum*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,
- јапонски цветен папрат или листопадно тревно растение *Japanese royal fern* (*Osmunda japonica*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,
- растение *koshiabura* (shoot of *Eleuterococcus sciadophylloides*) и од нив преработени производи тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,
- растение *ostrich fern* (*Matteucia struthiopteris*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90.

3) Производи со потекло од префектурите Нагано:

- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80,
- цветно растение *Aralia* spp. и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,
- растение *koshiabura* (shoot of *Eleuterococcus sciadophylloides*) и од нив преработени производи тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,
- јапонски цветен папрат или листопадно тревно растение *Japanese royal fern* (*Osmunda japonica*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,
- растение *ostrich fern* (*Matteucia struthiopteris*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90.

4) Производи со потекло од префектурата Гунма, Ибараки, Точоги, Чиба или Ивате:

- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80,
- риби и производи од нив со тарифни ознаки 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 со исклучок на:

- јапонски амберцак (*Seriola quinqueradiata*) или жолтоперјаста амберцак риба (*Seriola lalandi*) со тарифни ознаки ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604;
 - поголем јапонски амберцак (*Seriola dumerili*) со тарифни ознаки ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
 - јапонска морска риба или бодлоперка (*Pargus major*) со тарифни ознаки ex 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
 - бела тревална риба или ребрест цек (*Pseudocaranx dentex*) со зеленикава боја со метални тонови и жолти перја со тарифни ознаки ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
 - пацифик сина туна (*Thunnus orientalis*) или подлоперка со тарифни ознаки ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
 - атлантско-средоземно морска риба скуша (*Scomber japonicas*) или вид подлоперка со тарифни ознаки ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 и ex 1604 20 50;
 - растение од бамбус (*Phyllostachys pubescens*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 и 2005 91 00,
 - растение *koshiabura* (shoot of *Eleuterococcus sciadophylloides*) и од нив преработени производи тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90.
- 5) Производи со потекло од префектурите Јаманаши, Јамагата, Шиџоука или Нигата:
- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80,
 - растение *koshiabura* (shoot of *Eleuterococcus sciadophylloides*) и од нив преработени производи тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90.

- 6) Соединенијата кои содржат повеќе од 50 % од производите од точките од 1, 2, 3, 4 и 5 од овој Прилог.

**Изјава за увоз во Република Македонија
Declaration for the import into Republic of Macedonia**

.....Производ и земја на потекло/Product and country of origin)

Код за идентификација/Batch identification Code.....Број на изјава /Declaration number.....
Согласно со одредбите од Решението за задолжителни лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија/According to the Decision to imposing mandatory testing of radionuclides in food consignment for human consumption and feed consignment for animal originating in or consigned from Japan and which are intended for import into the Republic of Macedonia

..... (овластен претставник наведен во член 7 ставови (2) и (3) од ова решение/authorized representative referred to in paragraph (2) or (3) of Article 6 of implementing regulation (EU) 2016/6)

ИЗЈАВУВА дека/ DECLARES that the..... (производи наведени во член 6 став (1)/products referred to in Article 5 (1) of implementing regulation (EU) 2016/6)

од оваа пратка составена од/of this consignment composed of:.....
.....(опис на пратката, производ, број и тип на пакување, бруто или нето тежина/description of consignment, product, number and type of packages, gross or net weight)

Натоварена/embaraked at.....(место на натовар/embarcation place)

На/on.....(датум на натовар/ date of embarkation)

Од страна на/By.....(идентификација на транспотерот/identification of transporter)

Наменета за/going to.....(место и држава на дестинација/place and country of destination)

со потекло на објект/which comes from the establishment.....
..... (име и адреса на објектот на потекло/name and address of establishment)

е во согласност со законодавството во Јапонија во поглед на максималните нивоа на цезиум-134 и цезиум-137/is compliant with the legislation in force in Japan as regards the maximum levels for the sum of caesium-134 and caesium-137.

ИЗЈАВУВА дека пратката се однесува на:/DECLARES that the consignment concerns:

- ☐ пратките со храна кои се собрани или преработени пред 11 март 2011 година/ products referred to in Annex II to implementing regulation (EU) 2016/6 as mended by regulation (EU) 2017/2058, which have been harvested and/or processed before 11 March 2011.
- ☐ пратките со храна кои не потекнуваат или не се испорачани од префектурите кои се наведени во Прилог 2 на ова решение, ваквите пратки треба да се придружени со аналитички извештај со резултатите на земање мостри и анализа./ products referred to in Annex II to implementing regulation (EU) 2016/6 as mended by regulation (EU) 2017/2058, which do not originate in and are not consigned from one of the prefectures listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2017/2058, for which the sampling and analysis of this product is required.
- ☐ пратките со храна кои се испорачани од префектурите, но не потекнуваат од префектурите наведени во Прилог 2 на ова решение и не се изложени на радиоактивност за време на транзит, ваквите пратки треба да се придружени со аналитички извештај со резултатите на земање мостри и анализа./ products referred to in Annex II to implementing regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2017/2058, which are consigned from but do not originate in one of the prefectures listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2017/2058, for which the sampling and analysis of this product is required and have not been exposed to radioactivity during transiting or processing:
- ☐ производите кои потекнуваат од префектурите наведени во Прилог 2 на ова решение, потребно е задолжително земање на мостри за анализа, се земаат мостри на(датум) и се подложени на лабораториски анализи на(датум) во(име на лабораторија), за утврдување на ниво на радионуклиди, цезиум – 134 и цезиум-137. Лабораторискиот извештај е во Прилог./ products referred to in Annex II to implementing regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2017/2058, which originate in one of the prefectures listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2017/2058, for which the sampling and analysis of this product is required, and have been sampled on (date) and subjected to laboratory analysis on (date) in the (name of laboratory), to determine the level of the radionuclides, caesium-134 and caesium-137. The analytical report is attached;

- ☐ пратките со храна кои се наведени во Прилог 2 и добиени производи од нив кои содржат повеќе од 50 % од овие производи, чии состојки се од непознато потекло потребно е задолжително земање на мостри за анализа, се земаат мостри на(датум) и се подложени на лабораториски анализи на
.....(датум) во(име на лабораторија), за утврдување на ниво на радионуклиди, цезиум – 134 и цезиум-137. Лабораторискиот извештај е во Прилог./ products referred to in Annex II to implementing regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2017/2058 of unknown origin or a derived product thereof or a compound feed or food containing more than 50% of those products as (an) ingredient(s) of unknown origin, which have been sampled on (date) and subjected to laboratory analysis on (date) in the (name of laboratory), to determine the level of the radionuclides, caesium-134 and caesium-137. The analytical report is attached.

Направено во.....на.....

Done at.....on.....

.....
(Надлежен орган, Држава/ competent authority, Member State)

Потписи печат од надлежен орган наведен во член 7 став (2) и (3)
Stamp and signature of the authorized representative
referred to in Article 6 (2) or (3) of implementing regulation (EU) 2016/6

Максимално дозволено ниво на радиоактивни контаминанти во храна која е помалку застапена

1. Листа на храна која е помалку застапена	
Тарифна ознака	Опис на производ
0703 20 00	Љук (свеж или разладен)
0709 59 50	Тартуфи (свежи или разладени)
0709 99 40	Капар (билка) (свеж или разладен)
0711 90 70	Капар (делумно или нецелосно приготвени, но несоодветен за директна консумација)
ex 0712 39 00	Тартуфи (сушени, цели, исечени, кршени, дробени или во прав, но не приготвени)
0714	Тапиока корен (дрвенеста билка), дебел корен (arowroot), салеп, чичока (див компир) или еврејска артичока, сладок компир и слични корени кртоли или компирова грутка (стебла или корени) со висока содржина на скроб или инулин, свежи, разладени, замрзнати или сушени, исечени или неисечени, во вид на пелети, саго стебла со голема количина на скроб (саго скроб)
0814 00 00	Кора од агруми или дињи (вклучувајќи лубеници), свежи, замрзнати, сушени или конзервирани во саламура, во сулфурна вода или во други конзервирани раствори
0903 00 00	Чај мате
0904	Пипер од родот Piper, сушен или кршен од родот Capsicum или од родот Pimenta
0905 00 00	Ванила
0906	Џимет и цветно стебло од ѓимет
0907 00 00	Каранфилична (цело овошје, каранфиликите и стебленца)
0908	Мускатно оревче, мускатен цвет и кардамон или кардамом зачин
0909	Семе од анасон, свездест анус, коморач, ким, семе од смрека
0910	Гумбир, шафран, куркума, мајчина душица, ловоров лист, кари и други зачини
1106 20	Брашно, брашно и прав од саго семе или корен од кртоли или компирова грутка од глава 0714
1108 14 00	Скроб од корен од тапиока
1210	Хмељ, свеж или сушен, без разлика дали се во прав или во форма на пелети, лупулин
1211	Растенија и делови од растенија (вклучувајќи семени и овошје), видови кои се употребуваат во парфимериите, во фармација или за инсектицидни или фунгицидни намени, свежи или сушени, сечени или цели, кршени или во прав, со исклучок на растенија или делови од растенија кои се користат за производство на храна
1301	Шелак (црвена смолеста секреција), природни гуми, смолеста гума (gum-resin), олеосмоли Oleoresins (полу цврст екстракт) на пример балсами
1302	Растителни сокови и екстракти, пектични супстанции, пектинати и пектити, агар-агар и други слуги и згуснувачи, модифицирани или немодифицирани, добиени од растителни производи
1504	Масли и масла и нивни фракции, од риби или морски цицачи, рафинирани или нерафинирани, но не хемиски модифицирани
1604 31 00	Кавијар
1604 32 00	Замена за кавијар
1801 00 00	Какао во зрно, цел или кршен, суров или печен
1802 00 00	Какао школки, лушпи, кожни и друг отпад од какао
1803	Какао паста, обезмастена или необезмастена
2003 90 10	Тартуфи (поинаку приготвени или конзервирани со оцет или оцетна киселина)
2006 00	Зеленчук, овошје, јаткасти овошја, овошна кора и други делови од растенија, конзервирани со шеќер (дренажен, глазура или кристализиран)
2102	Квасец (активен или неактивен), и други едноклеточни микроорганизми (не вклучувајќи ги оние со тарифните ознаки 3002), прашок за печиво
2936	Провитамина и витамини, природни или добиени со синтеза (вклучувајќи природни концентрати), нивни деривати кои се користат како витамини и од нив мешавини, без разлика се раствораат или не се раствораат
3301	Есенцијални масла (без терпени или со терпени) вклучувајќи т.н. "concretes" и чисти масла, резононди, екстрактирани олеосмоли, концентрати на етерични масла во масти, неетериски масла, восоци или слично, добиени со постапка на екстракција на етерични масла, водени дестилати и водни раствори на есенцијални масла
2. Максимално дозволено ниво на радиоактивност на ситна храна која не треба на надминува од:	
Изотопска група	Bq/kg
Сума на изотопи од стронциум, особено Sr-90	7 500
Сума на изотопи од јод, особено J-131	20 000
Сума на алфа – емитувачки изотопи на елементите на плутониум и трансплутониум, особено Pu-239 и Am-241	800
Суми на сите други нуклиди полуживи поголеми од 10 дена, особено Cs-134 и Cs-137 ⁽¹⁾	12 500
⁽¹⁾ Јаглерод – 14, тритиум и калиум – 40 не се вклучени во оваа група.	